



The Power to Surprise

CEED

Моделска година 2020



АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК

LX REFERENCE 1	Мотор	Менувач	Цена	Акциски попуст	Акциска цена
1.0 T-GDi 88.2 kW / 120 KS	Бензин	МТ6	1.109.310 МКД 17.950 EUR	123.600 МКД 2.000 EUR	985.710 МКД 15.950 EUR

Доплата за металик боја: 350 EUR (21.630 МКД)

Ценовникот важи од 01.10.2020 до објава на нов ценовник. Цените се со пресметан ДДВ.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

CEED

Моделска година 2020

Пакет на опрема LX REFERENCE 1

Безбедност:

- ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање
- HAC-помош при тргнување на нагорнина
- FCA - систем за избегнување на фронтален удар
- LKAS - систем за одржување на возилото во лента
- DAW - предупредување за замор кај возач
- HBA - автоматска регулација на долги светла
- TPMS - контрола на притисок во пневматиците
- 6 Воздушни перничина
- Централно далечинско заклучување со аларм
- Задни сензори за паркирање со звучна и визуелна сигнализација
- Задна камера за паркирање
- Безбедносни појаси подесиви по висина
- ISOFIX за детско седиште
- Сигурносна брава на задните врати

Удобност:

- Мануелен клима уред
- Управувач и рачка од менувач обложени со кожа
- Темпомат и ограничувач на брзина
- Аудио систем со 8" дисплеј осетлив на допир со поддршка за Android Auto и Apple CarPlay, USB+AUX+6 звучника
- Аудио команди на управувач
- Bluetooth конекција за поврзување со телефон
- Патен компјутер
- Електрика на предни и задни стакла
- Електрика на ретровизори со греење
- Управувач подесив по висина и длабочина
- Висинско подесување на возачко седиште
- Потпирачи за глава подесиви по висина напред и назад
- Држач за чаши на централна конзола
- Потпирач за рака на централна конзола со кутија
- Делива задна клупа 60:40
- Полица во багажен простор
- Помошно резервно тркало

Надворешност:

- Дневни LED светла
- Предни и задни светла за магла
- Тонирани стакла
- Челични тркала 205/55R16

